



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик — Отгласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општествено књиговодство 60802-603-19644

Петок, 23 октомври 1983

БЕЛГРАД

БРОЈ 36

ГОД. XXXIX

Цена на овој број е 26 динари — Преоплатата за 1983 година изнесува 1.425 динари — Год. за рекламирање 15 дина — Редакција: Улица Јована Ристика број 1, Пошт. фах 226. — Телефон: Централна 630-155, Уредништво 651-883; Служба за претплата 651-732; Телекс 11755

687.

Врз основа на член 74 став 9 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр 52/82), на предлогот од Стопанската комора на Југославија Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА РАБОТИТЕ НА ЗАСТАПУВАЊЕ НА СТРАНСКИ ФИРМИ ВО ЈУГОСЛАВИЈА ВО ОБЛАСТА НА ПРОМЕТОТ НА СТОКИ

Член 1

Во Уредбата за работите на застапување на странски фирми во Југославија во областа на прометот на стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр 20/78) по член 4 се додава нов член 4а, кој гласи

„Член 4а

Организациите на здружен труд кои се занимаваат со работи на застапување на странски фирми пред почнувањето на преговори со странски фирми заради преземање на застапување, консултанција и сервис се должни преку Стопанската комора на Југославија да утврдат дали странската фирма е веќе застапена, односно дали била порано застапена во Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Ако странската фирма била застапена, организациите на здружен труд се должни да стапат во врска со поранешниот застапник заради прибавување на информации за искуствата во работењето со таа фирма и за извршувањето на обврските во однос на југословенските купувачи во поглед на сервисот, гарантниот рок, снабдувањето со резервни делови и слично

Организациите на здружен труд пред почнувањето на преговори со странска фирма што не била застапена во Социјалистичка Федеративна Република Југославија односно пред завршувањето на овие преговори се должни да прибават податоци за работењето и бонитетот на странската фирма“

Член 2

Во член 5 став 1 по точката 7 се додаваат нови точки 7а и 7б, кои гласат

„7а) рок за внесување на девизите остварени по основ на провизија во согласност со законските прописи

7б) обврска на странската фирма со испраќање на копија на профактурата редовно да го известува застапникот за сите директно склучени работи, те за работите склучени без посредување на застапник.“

Член 3

Во член 6 став 1 наместо зборовите „може, по правило, да склучи“ се става зборот „склучува“.

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Ако договорот за работи на застапување на странска фирма е склучен со странска непроизводствена фирма од став 2 точ 1 и 3 на овој член, организацијата на здружен труд прибавува докази дали се работи за сопствена продажна организација на странска фирма производител, односно дали странската фирма е единствен застапник за Европа на одделни производители од други континенти“

Член 4

Во член 8 став 1 по точката 2 се додава нова точка 3, која гласи

„3) ако производствената организација на здружен труд склучила договор за работи на застапување со странската фирма со која има склучен и регистриран договор за долгорочна производствена кооперација, заедничко вложување на средства и за деловно-техничка соработка, може да го преземе застапувањето на делот од производствената програма на странската фирма што е предмет на една од формите на оваа соработка“

Статот 2 се менува и гласи

„Организацијата на здружен труд е должна во договорот за работи на застапување на странска фирма изречно да наведе дали е преземено застапувањето на дел на производствената програма на странската фирма од точ 1, 2 и 3 на став 2 од овој член“

Член 5

Во член 11 ставот 2 се заменува со два нови става, кои гласат

„При утврдувањето на височината на провизијата организацијата на здружен труд е должна да води сметка за вообичаената височина на провизијата за пласман на тие производи на југословенскиот пазар

Провизијата се пресметува на нето девизната (фактурната) вредност на стоките по која тие стоки му се испорачуваат на југословенскиот купувач“

По досегашниот став 3, кој станува став 4, се додава нов став 5, кој гласи

„Одлука за измена на провизијата за врсме на траењето на договорот во исклучителни и оправдани случаи, кога се работи за поединечни испораки — еднократни работи а во интерес на југословенскиот купувач, донесува надлежниот орган на управување на организацијата на здружен труд“

Досегашните ст 4 и 5 стануваат ст 6 и 7.

Член 6

Членот 12 се менува и гласи

„Во договорот за работи на застапување организацијата на здружен труд може да ја предвиди височината на провизијата во понизок износ од височината на провизијата од ст 4 и 6 на член 11 од оваа уредба во следните случаи“

1) ако се работи за производи што се предмет на договор за работи на долгорочна производствена кооперација односно работи на техничка соработка;

2) ако производи на други странски производители се вградуваат во производи или се неопходен составен дел за комплетирање на определена технолошка целина, а им се испорачуваат како финални производи на југословенски купувачи, односно ако производи на друга странска фирма им се испорачуваат како финални производи на други југословенски купувачи;

3) ако странската фирма со која е склучен договор за работи на застапување им испорачува свои производи на југословенски производствени организации за првата вградба;

4) ако се договара „split commission“ за изградба и испорака на бродови“;

5) ако определени производи што се предмет на застапување купува во странство југословенска организација на здружен труд заради вградба или користење на производите надвор од територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

6) ако стоките се увезуваат во рамките на меѓународните договори што ги склучил Сојузниот извршен совет со владата или со други овластени државни органи на односната земја, со тоа што со договорот да е предвидена намалена височина на провизијата.

Оваа одредба не се однесува на спогодбите за стоковните листи што се склучуваат меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и други земји.

7) ако стоките се испорачуваат преку трети земји.

Организациите на здружен труд во договорот за работи на застапување можат да договорат:

— паушален износ за покривање на трошоците за обработка на пазарот и за воведување на странската фирма на југословенскиот пазар, предвидени со договорот. Паушалните износи се договараат годишно или за покреток период;

Организацијата на здружен труд може да договори со странската фирма и зголемување на одделни ефективни трошоци;

— право на провизија за работите што се извршени во периодот на испитување на пазарот, пред склучувањето на договорот за работи на застапување;

— право на застапникот на надомест за изгубените работи во случај да се откаже договорот со волја на странската фирма, а без вина на застапникот. Надоместот се утврдува врз основа на прометот остварен во минатата година.“

Член 7

Во член 16 ставот 1 се менува и гласи:

„Консигнационен склад на странски стоки заради продажба може да отвори организацијата на здружен труд која има склучен договор во смисла на член 4 од оваа уредба.“

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Во договорот за држење на консигнационен склад организацијата на здружен труд не може да преземе обврска по определен период да ги откупи впредадените стоки што се наоѓаат на консинација.“

Член 8

Во член 19 став 1 по точката 12 се додаваат нови точки 13 и 14, кои гласат;

„13) регулирање на вршењето сервисни услуги во гарантниот рок по престанувањето на важноста на договорот за работи на застапување;

14) право на надомест на трошоците што застапникот ги имал за организацијата на сервисот во случај на престанување на договорот без вина на застапникот.“

Член 9

Во член 21 ставот 1 се менува и гласи:

„Организацијата на Здружен труд која застапува странска фирма е должна да обезбедува на консигнациониот склад резервни делови за тековно и инвестиционо одржување во гарантниот рок и во рокот за задолжително сервисирање.“

Член 10

Во член 22 став 2 по зборовите: „специјализирани организации на здружен труд“ се додаваат зборовите: „технички служби“.

По ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи:

„Странската фирма не може самостојно да организира вршење на сервисни услуги, но може да и даде помош во кадри и опрема на југословенската организација на здружен труд со која има склучен договор за работи на застапување и договор за држење на консигнационен склад, ако таа нема можност самата да даде сервисна услуга.“

Член 11

По член 23 се додава нов член 23а, кој гласи:

„Член 23а

„Ако организацијата на здружен труд или странската фирма го раскинат договорот за работи на застапување, а странската фирма не склучи нов договор за работи на застапување, организацијата на здружен труд што дотогаш ја застапувала странската фирма е должна да им врши сервисни услуги на југословенските купувачи за сите обврски преземени со договорот до истекот на рокот за задолжително сервисирање“

Член 12

Во член 31 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Стопанската комора на Југославија го евидентира престанувањето на важењето на договорот за работи на застапување, договорот за држење на консигнационен склад и договорот за вршење на сервисни услуги и на пријавата на странската фирма ако застапникот не го пријавил отказот во законскиот рок.“

Член 13

Во член 34 став 1 по точката 5 се додава нова точка 6 која гласи:

„6) ако не склучи договор за држење на консигнационен склад и договор за вршење на сервисни услуги и не обезбеди сопствен или договорен сервис во смисла на чл. 14 и 20 од оваа уредба.“

Член 14

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 548

5 октомври 1983 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Мијат Шуковиќ, с. р.

688.

Врз основа на член 68 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр 15/77, 17/78 и 5/82), во врска со член 125 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр 15/77, 61/82, 77/82 и 34/83), врз основа на согласност од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ОПШТЕСТВЕНИ ПРАВНИ ЛИЦА МОЖАТ ДА КОРИСТАТ И ДА ПЛАЌААТ УСЛУГИ НА ПРЕВОЗ ШТО ГИ ВРШАТ СТРАНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ВО МЕГУНАРОДНИОТ ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАЌАЈ

Член 1

Во Уредбата за условите под кои општествени правни лица можат да користат и да плаќаат услуги на превоз што ги вршат странски железници во меѓународниот железнички сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр 35/82) во член 1 се додаваат нови ст 2, 3 и 4, кои гласат

„Обврските по основ на трошоците за превоз настанати со користење на услуги на превоз што ги вршат странски железници за општествени правни лица — корисници на тие услуги имаат приоритет во извршувањето утврдено со член 69а став 2 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство“

Со поднесувањето на пријава за склучен увоз на зделка организацијата на здружен труд е должна да поднесе потврда од овластената банка за обезбедените девизи за целокупната вредност на зделката, каде што освен увозот на стоки односно услуги се вклучени и превозните трошоци на странските пруги. Истовремено со плаќањето на увезените стоки односно услуги овластената банка извршува и пренос на девизите на сметката на организацијата на здружен труд што ја извршила превозната услуга, а при увозот на стоки на кредит веднаш по извршената услуга, односно најдоцна при првото плаќање во странство по оваа зделка

При поднесувањето на пријава за склучен извоз на зделка и при втасувањето на приливот организацијата на здружен труд е должна да поднесе и диспозиција за распоредување на дел од девизниот прилив на сметката на организацијата на здружен труд што ја извршила, односно што ќе ја изврши превозната услуга“

Член 2

По член 2 се додава нов член 2а, кој гласи

„Член 2а

Покрај плаќањето на парична казна од став 2 на оваа уредба, општествените правни лица што не ќе ги платат трошоците за превозот од член 1 на оваа уредба и со тоа ќе предизвикаат заедницата на југословенските железници девизни трошоци за задржување на странски коли или трошоци за плаќање на затезните камати, ќе ги платат на таа заедница, ако таа го бара тоа, надомест на наведената штета во девизи“

Член 3

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“

Е п бр 558

21 септември 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мијаг Шуковиќ, с.р.

689.

Врз основа на член 4 точка 8 од Законот за мерките на ограничување на пазарот и слободниот промет на стоки и услуги од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр 28/75), Сојузниот извршен совет врз основа на усогласените ставови со надлежните републички и покраински органи донесува

УРЕДБА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ РОК ВО КОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД КОИ КОРИСТАТ УСЛУГИ НА ПРЕВОЗ НА СТОКИ СО ЖЕЛЕЗНИЦА СЕ ДОЛЖНИ ДА ВРШАТ ИСТОВАР ОДНОСНО НАТОВАР НА СТОКИТЕ

Член 1

Организациите на здружен труд кои во свое име и за своја сметка или во свое име и за туга сметка користат услуги на превоз на стоки со железница се должни да извршат истовар односно натовар на стоките во рок од шест часа од моментот кога го примиле известувањето дека средството за првост им е ставено на располагање на истоварното односно натоварното место

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член рокот за истовар, односно натовар изнесува 10 часа за комплетните маршрутни возови, специјалните пратки и стоките врз чија состојба влијаеле временските услови, па поради тоа е отежнат нивниот истовар односно натовар

Член 2

Железничката транспортна основна организација на чие подрачје ќе се изврши истоварот односно натоварот е должна најдоцна шест часа пред предвиденото време за втасување на комплетниот маршрутен воз на истоварното односно натоварното место да ја извести организацијата на здружен труд од член 1 на оваа уредба за тоа време

Железничката транспортна основна организација на чие подрачје ќе се изврши истоварот односно натоварот на поединечни колски пратки е должна да ја извести организацијата од член 1 на оваа уредба за предвиденото време на втасување на поединечните пратки, најдоцна два часа по нивното испраќање од последната ранжирна или распоредна станица односно испратна станица ако е таа поблиска од последната ранжирна станица или распоредна станица

Член 3

За неизвршен истовар односно натовар во рокот од чл 1 и 2 на оваа уредба, железничката транспортна основна организација е должна, во рок од 24 часа по истекот на рокот од член 1 на оваа уредба, да го извести органот надлежен за работи на пазарната инспекција во републиката односно автономната покраина за секое истоварно односно натоварно место на подрачјето на нејзините пруги.

Член 4

Со парична казна од 20.000 до 500.000 динари ќе се казни за стопански престап организацијата на здружен труд од член 1 на оваа уредба која не ќе изврши истовар односно натовар во рок од шест часа од моментот кога го примила известувањето дека средството за превоз ѝ е ставено на располагање на истоварното односно натоварното место.

Со парична казна од 2.000 до 20.000 динари ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружен труд за стопански престап од член 1 на оваа уредба.

Член 5

Со парична казна од 4.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок железничката транспортна основна организација која не ќе постапи според одредбите на член 2 од оваа уредба.

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во железничката транспортна основна организација со парична казна од 200 до 5.000 динари.

Член 6

Со парична казна од 8.000 до 100.000 динари ќе се казни за прекршок железничката транспортна основна организација која во рок од 24 часа од моментот на неизвршувањето на истоварот односно натоварот не ќе го извести за тоа органот надлежен за работи на пазарната инспекција во републиката односно автономната покраина.

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице на железничката транспортна основна организација со парична казна од 500 до 10.000 динари.

Член 7

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 559
5 октомври 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

690.

Врз основа на член 24 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Федерацијата за 1983 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 78/82), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАЊЕНА ИЗГРАДБА ОД ЧЛЕН 24 НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1983 ГОДИНА

1. Средствата од придонесот за станбена изградба пресметани и уплатени во 1983 година од личните доходи и доходот на функционерите и раководните работници што ги назначува Сојузниот извршен совет ќе се користат за прибавување, адаптација и реконструкција на станови за функционерите и раководните работници што ги назначува Сојузниот извршен совет.

2. Сојузниот извршен совет одлучува за користењето на средствата од точка 1 на оваа одлука.

3. Договорите за прибавување, адаптација и реконструкција на становите од точка 1 на оваа одлука ги склучува Интересната зедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи, согласно со одлуките на Сојузниот извршен совет.

4. Средствата што не се ангажираат или што не ќе се потрошат во текот на 1983 година се пренесуваат во 1984 година и се користат исклучиво за извршување на програмата за прибавување на станови за потребите на функционерите и раководните работници што ги назначува Сојузниот извршен совет.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 561
5 октомври 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

691.

Врз основа на член 54 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/76 и 74/80), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РОКОТ ДО КОЈ ВО ЈАВЕН СООБРАЌАЈ ЌЕ МОЖАТ ДА СЕ УПОТРЕБУВААТ МЕРИЛАТА СО КОИ СЕ ВРШИ МЕРЕЊЕ ВО МЕРНИТЕ ЕДИНИЦИ ШТО НЕ СЕ ПРЕДВИДЕНИ СО ЗАКОНОТ ЗА МЕРНИТЕ ЕДИНИЦИ И МЕРИЛАТА

1. Во Одлуката за определување на рокот до кој во јавен сообраќај ќе можат да се употребуваат мерилата со кои се врши мерење во мерните единици што не се предвидени со Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/80), по точката 1 се додава нова точка 2, која гласи:

„2. Мерилата што се увезуваат како резервни делови за опрема увезена по договорите склучени пред 31 декември 1980 година, со кои се врши мерење во мерни единици што не се предвидени со Законот за мерните единици и мерилата можат да се употребуваат во јавен сообраќај и по 31 декември 1980 година, ако ги исполнуваат пропишаните метролошки услови и ако имаат табели што даваат наспореден однос меѓу мерната единица во која мери мерилото и соодветната мерна единица предвидена со тој закон.“

Досегашната точка 1 станува точка 3.

2 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 550
13 октомври 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Мијат Шукловиќ, с. р.

692

Врз основа на член 44 став 4 точка 2 од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр 60/75, 13/76, 22/78 и 31/83), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ШТО МОЖАТ ДА СЕ КОРИСТАТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

Член 1

Корисникот на општествени средства го утврдува износот на средствата од трајни и долгорочни извори до кој може да врши плаќања и да дава инструменти за обезбедување на плаќањето на обврските за инвестиции на начинот пропишан со овој правилник, и тоа

1) корисникот на општествени средства кој го води книговодството според Уредбата за контниот план и билансите за организациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ“, бр 2/81 и 34/81) — до износот на средствата за инвестиции, зголемен за износот на амортизацијата по претсметката за тековната година и за износот на пласманите што втасуваат за наплата во тековната година, а намален за обврските во тековната година што се финансираат од средствата за инвестиции,

2) корисникот на општествени средства, освен корисникот на општествени средства од точка 1 на овој член — до износот на средствата за инвестиции зголемен за износот на амортизацијата по претсметката за тековната година и за износот на средствата за инвестиции по претсметката за периодот од денот на утврдувањето на средствата за инвестиции до крајот на годината од приходите утврдени со закон, а намален за обврските во тековната година што се финансираат од средствата за инвестиции

Член 2

Корисникот на општествени средства од член 1 точка 1 на овој правилник го утврдува износот на средствата за инвестиции врз основа на податоците од завршната сметка за претходната година или од почетниот биланс во случај на статусни промени, искажани во образецот Биланс на состојбата на ден — 19 — година, односно врз основа на податоците од книговодството според состојбата на последниот ден од тримесечјето што му претходи на тримесечјето во кое се вршат плаќањата и се даваат инструменти за обезбедување на плаќањето на обврските за инвестиции

Член 3

Износот на средствата од трајни и долгорочни извори до кој можат да се вршат плаќања и да се даваат инструменти за обезбедување на плаќањето на обврските за инвестиции, утврден според одредбите на член 1 од овој правилник, корисникот на општествени средства од член 1 точка 1 на овој правилник го искажува на образецот СИ — Средства за инвестиции за периодот од — до 31 декември 19 — година (во натамошниот текст Образец СИ), што е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел

Член 4

Корисникот на општествени средства, освен корисникот на општествени средства од член 1 точка 1 на овој правилник, го утврдува износот на средствата за инвестиции според состојбата на последниот ден од тримесечјето што му претходи на тримесечјето во кое се вршат плаќањата и се даваат инструменти за обезбедување на плаќањето на обврските за инвестиции, со тоа што во колоната 3 од образецот СИ се внесуваат соодветните конта, односно групи конта од контниот план по кој го води книговодството, според називот на позициите од колоната 2 на тој образец

Член 5

Ако состојбата на средствата односно на изворите на средствата се изменат битно во однос на состојбата искажана во завршната сметка или во почетниот биланс односно во книговодството на последниот ден од тримесечјето, корисникот на општествени средства од член 1 на овој правилник може да го утврди износот на средствата за инвестиции според состојбата искажана во книговодството на последниот ден во месецот што му претходи на месецот во кој се вршат плаќањата и се даваат инструменти за обезбедување на плаќањето на обврските за инвестиции

Член 6

Корисникот на општествени средства кој врши плаќање и дава инструменти за обезбедување на плаќањето на обврските за инвестиции и поднесува на надлежната служба на општественото книговодство образец СИ, составен во согласност со одредбите на чл 2 до 5 од овој правилник, како доказ дека располага со средства што може да ги употреби за инвестиции

До истекот на рокот пропишан за поднесување на завршна сметка и периодична пресметка односно во периодот од 30 дена по истекот на тримесечјето, корисникот на општествени средства може да врши плаќања и да дава инструменти за обезбедување на плаќањето на обврските за инвестиции според состојбата искажана во образецот СИ што ѝ го доставил на надлежната служба на општественото книговодство за претходното тримесечје.

Член 7

Образецот СИ не се поднесува до Службата на општественото книговодство

1) за плаќања и давања на инструменти за обезбедување на плаќањето на обврските за инвестиции за кои должничко-доверителскиот однос е заснован до денот на влегувањето во сила на Законот за измени и дополненија на Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр 31/83),

2) за плаќања и давања на инструменти за обезбедување на плаќањето на обврските за инвестиции што се финансираат од самопридонес односно од кредит,

3) за плаќања и давања на инструменти за обезбедување на плаќањето на инвестиции што се финансираат од средства обезбедени по основ на штети настанати на основните средства,

4) за плаќања и давања на инструменти за обезбедување на плаќањето на обврските што се однесуваат на изградба на објекти и набавка на предмети на опрема што служат за заедничка потрошувачка на работниците,

5) за плаќања и давања на инструменти за обезбедување на плаќањето што ги вршат станбени задруги со средства од кредитите што банките им ги одобриле на граѓани — членови на задругата;

6) за плаќања и давања на инструменти за обезбедување на плаќањето на обврските за инвестиции што ги вршат работни организации во основање односно други корисници на општествени средства во основање,

7) за плаќања и давања на инструменти за обезбедување на плаќањето за основни средства што се набавени заради замена на расходувани основни средства ако набавката се врши од пресметана а непотрошена амортизација

Член 8

Ако плаќањето и давањето на инструменти за обезбедување на плаќањето за инвестиции го врши работна или сложена организација на здружен труд или друг корисник на општествени средства како соинвеститор или носител на инвестицијата, образецот СИ како доказ дека располага со средства што можат да се употребат за инвестиции го поднесува основната организација на здружен труд односно друг корисник на општествени средства за кој се врши плаќањето односно се даваат инструменти за обезбедување на плаќањето за инвестиции, и тоа при пренесувањето на средствата од жиро-сметката на посебна сметка од која се врши плаќањето на обврските за инвестиции.

Ако плаќањето и давањето на инструменти за обезбедување на плаќањето на обврските за инвестиции го врши интерна банка во свое име а за сметка на членовите на интерната банка, образецот СИ, како доказ дека располага со средства што можат да се употребат за инвестиции, го поднесува интерната банка за членот на интерната банка за

чија сметка врши плаќање односно дава инструменти на обезбедување на плаќањето

Член 9

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на утврдување на средствата што можат да се користат за инвестиции („Службен лист на СФРЈ“, бр 40/83)

Член 10

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 1-10594/1
12 октомври 1933 година
Белград

Сојузен секретар за финансии,
Јоже Флорјанчиќ, с р

Образец СИ

(назив и седиште на корисникот на општествени средства)

СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД ————— ДО 31 ДЕКЕМВРИ 19 — ГОДИНА

Реден број	Позиција	Број на контото односно на група конта	Износ во динари
1	2	3	4
I ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА			
1	Трајни извори на деловни средства	90	
2	Долгорочно здружени и вложени средства	266, 267 и 91	
3	Примени аванси по основ на договорена испорака на производи на стоки и услуги	230	
4	Долгорочни кредити	93, 263 и 272	
5	Краткорочни кредити	93, 162, 264 и 271	
6	Краткорочни здружени и вложени средства	94 и 265	
7	Фонд за унапредување на материјалната основа на трудот	265	
8	Разграничени курсни разлики по основ на побарувања за долгорочни пласмани во странска валута	дел на контото 293 минус дел на контото 193	
9	Вкупно (ред. бр 1 до 8)		
II СРЕДСТВА			
10	Основни средства во употреба по сегашната вредност	00 минус 02	
11	Основни средства во подготовка	01, освен контото 010	
12	Трајно неупотребливи основни средства	090 минус 091	
13	Запрени инвестиции	092	
14	Сомнителни и спорни побарувања	093 минус 094	
15	Непокриена и покриена загуба	095 до 097	
16	Долгорочни пласмани	03, 04 163, 164 166, 167, 172 и 173	
17	Краткорочни пласмани	15 освен контата 157, 162, 165 и 171	
18	Разграничени курсни разлики по основ на задолжувања во странска валута за основни средства	дел на контото 193 минус дел на контото 293	

1	2	3	4
19	Залихи на сировини и материјали, ситен инвентар и амбалажа	31, 35 и 36	
20	Производство и залихи на производи и стоки	60, 63 и 66	
21	Вкупно (ред бр 10 до 20)		
22	Остаток на изворите на средства (реден број 9 минус реден број 21), односно негативна разлика (реден број 21 минус реден број 9)		
23	Износ на амортизацијата по минималните стапки пропишани со закон во тековната година		
24	Износ на пласманите што втасуваат за наплата во тековната година — по основ на долгорочни пласмани — по основ на краткорочни пласмани — по основ на здружени и вложени средства — по основ на долгорочни и краткорочни кредити		
25	Вкупно (ред бр 22 до 24)		
26	Обврски што втасуваат во тековната година — за обврски по основ на инвестиции во основни средства — за долгорочни пласмани — за краткорочни пласмани — за отплата на долгорочни и краткорочни кредити		
27	Вкупно (ред бр 26)		
28	Износ до кој можат да се вршат плаќања и да се даваат инструменти на обезбедување на плаќањето на инвестиции (реден број 25 минус реден број 26) односно негативна разлика (реден број 26 минус реден број 25)		

(раководител на книговодството)

(раководител на корисникот на општествени средства)

ЗАБЕЛЕШКИ

1 Под редниот број 23 на образецот СИ се искажува износот на амортизацијата по стапките од Номенклатурата на средствата за амортизација, што претставува составен дел од Законот за амортизација на основните средства на основните организации на здружен труд и на други корисници на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр 58/76, 65/81 и 76/82)

Ако образецот СИ се составува за период пократок од една година износот на амортизацијата за тековната година под реден број 23, износот на пласманите што втасуваат за наплата во тековната година под реден број 24 и износот на обврските што втасуваат во тековната година под реден број 26 се искажуваат за период од денот под кој се утврдува износот на расположливите средства за инвестиции до 31 декември тековната година

2 Корисниците на општествени средства од член 1 точка 2 на Правилникот за начинот на утврдување на средствата што можат да се користат за инвестиции под реден број 24 од образецот СИ го искажуваат и износот на средствата за инвестиции по претсметката за периодот од денот на утврдувањето на расположливите средства за инвестиции до крајот на годината од приходите утврдени со закон

3 Под реден број 24 алинеја четврта од образецот СИ не се искажуваат краткорочните кредити што се обновуваат

4 Под реден број 26 алинеја прва од образецот СИ се искажуваат само обврските за инвестиции за кои должничко-досрлителскиот однос е заснован до денот на влегувањето во сила на Законот за измени и дополненија на Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр 31/83) ако тие обврски се плаќаат или се даваат инструменти за обезбедување на плаќањето во периодот за кој се составува образецот СИ. Под овој реден број алинеја четврта не се искажуваат обврските по краткорочните кредити што се обновуваат.

693.

Врз основа на член 44 став 4 точка 3 од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр 60/75, 13/76, 22/78 и 31/83), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБРАЗЕЦОТ СО КОЈ ДОВЕРИТЕЛОТ ЈА ИЗВЕСТУВА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО ЗА ДОЛЖНИКОТ КОЈ НЕ ГИ ПРЕДАЛ ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО

Член 1

Во Правилникот за образецот со кој доверителот ја известува Службата на општественото книговодство за должникот кој не ги предал инструментите за обезбедување на плаќањето („Службен лист на СФРЈ“, бр 40/83) во член 1 се додава нов став 2, кој гласи

„Во образецот ОБЗ се внесуваат податоците за корисниците на општествени средства — должници кои не обезбедиле плаќање во рокот пропишан со закон, па и кога корисникот на општествени средства — должник го извршил плаќањето на обврските по пропишаниот рок“

Член 2

Во член 3 став 1 зборовите „во еден примерок“, се заменуваат со зборовите „во два примерока, и тоа одвоено по седиштата на Службата на општественото книговодство кај која се води жиро-сметката на корисникот на општествени средства — должник“

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи „Корисникот на општествени средства — доверител може да го отпечати образецот ОБЗ и на смета“

Досегашниот став 2 станува став 3

Член 3

Во образецот ОБЗ по колоната 6 се додава нова колона 7, чиј назив гласи „Број на жиро-сметката на должникот“

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“

Бр 1-10594/1
12 октомври 1983 година
Белград

Сојузен секретар за
финансии,
Јоже Флорјанчич, с р

694.

Врз основа на член 44 став 4 точка 1 од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр 60/75, 13/76, 22/78 и 31/83), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА МЕНИЦАТА И ЗА НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ И ПРЕДАВАЊЕ НА МЕНИЦАТА

Член 1

Во Правилникот за образецот на меницата и за начинот на пополнување и предавање на меницата

(„Службен лист на СФРЈ“, бр 40/83) во член 3 став 2 се менува и гласи

„Податоците што се постојани, како што се бројот на жиро-сметката на трансантот, називот и седиштето на трансантот — должник, седиштето на Службата на општественото книговодство на трансантот и др, можат да се печатат односно да се внесат со отпечаток на штембил врз образецот на меницата“.

Член 2

По член 11 се додава нов член 11а, кој гласи „Меницата ја потпишуваат овластените лица на трансантот и авалистот односно индосантот и потписите ги заверуваат со свој печат“.

Член 3

Член 18 се менува и гласи

„Корисникот на општествени средства — трансант при доставувањето на меницата до доверителот — ремитент во образецот ОБП може да ги внесе податоците за повеќе меници за ист должничко-доверителски однос или за повеќе должничко-доверителски односи, под услов секоја меница да е издадена на денот на настанувањето на должничко-доверителскиот однос“

Корисникот на општествени средства — индосант при доставувањето на меницата до доверителот — индосатар во образецот ОБП може да ги внесе податоците за повеќе меници и за повеќе должничко-доверителски односи

Корисникот на општествени средства образецот ОБП може да го приспособи кон своите потреби, со тоа што во така приспособениот образец или во спецификацијата што ја приложува кон тој образец да ги обезбеди сите податоци предвидени со тој образец“

Член 4

Во образецот на меницата, на грбот на меницата, зборот „ремитентот“ се заменува со зборот „индосатарот“

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 1-10594/1
12 октомври 1983 година
Белград

Сојузен секретар за
финансии,
Јоже Флорјанчич, с р

695.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“ бр 33/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АКУСТИКА ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за акустика во градежништвото, што ги имаат следните називи и ознаки

1) Акустика во градежништвото
Определување на коефициентот на апсорпцијата во Кунтова цевка — JUS U J6 224

2) Акустика во градежништвото
Мерење на импедансата со помош на
Кунтова цевка — — — — — JUS U J6 225

3) Акустика во градежништвото
Определување на динамичките
флексиони својства на синтетичките
материјали Општи принципи — — — — — JUS U J6 234

4) Акустика во градежништвото
Определување на динамичките
флексиони својства на синтетичките
материјали Комплексен модул на
еластичноста — — — — — JUS U J6 236

5) Акустика во градежништвото.
Определување на динамичките
флексиони својства на синтетичките
материјали Динамичко-еластични
кarakterистики на слојсти струк-
тури — — — — — JUS U J6 238

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој
правилник претставуваат составен дел на овој
правилник, а се објавуваат во посебно издание на
Сојузниот завод за стандардизација

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој
правилник се задолжителни во целост, а ќе се
применуваат на акустиката во градежништвото од
денот на објавувањето во сила на овој правилник

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на
три месеци од денот на објавувањето во „Службен
лист на СФРЈ“

Бр 50-14210/1
29 септември 1983 година
Белград

Директор на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с р

696.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ“ бр 38/77
и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПОЛУ- ПРОВОДНИЧКИ ОПТОЕЛЕКТРОНСКИ КОМПОНЕ- НТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенски-
от стандард за полупроводнички оптоелектронски
компоненти, што го има следниот назив и ознака
Полупроводнички оптоелектронски
компоненти Термини и дефиниции JUS NR1 324

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-
вилник претставува составен дел на овој правилник,
а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод
за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од
член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на
три месеци од денот на објавувањето во „Службен
лист на СФРЈ“.

Бр 50-14215/1
29 септември 1983 година
Белград

Директор на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с р.

697.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр.
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за
стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТЕКСТИЛ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословен-
ските стандарди за текстил, што ги имаат следни-
те називи и ознаки

- 1) Текстил Вискозни влакна,
сечени Технички услови — — — JUS FB1 061
- 2) Текстил Полиакрилонитрил-
ни влакна, сечени Технички услови JUS FB1 071
- 3) Текстил Полиамидни влакна,
сечени, од типот 6,6 и 11 Технички
услови — — — — — JUS FB1 101
- 4) Текстил Полиестерски влак-
на, сечени Технички услови — — — JUS FB1 121
- 5) Текстил Полипропиленски вл-
акна, сечени Технички услови — JUS FB1 141
- 6) Текстил Филамент-преџа (ре-
јон) од регенерирана и ацетилирана
целулоза Технички услови — — — JUS FB2 062
- 7) Текстил Полиаприлонитрилен
филамент во форма на кабел Тех-
нички услови — — — — — JUS FB2 071
- 8) Текстил Полиакрилонитрилно
конвертирано пасмо-лента Технички
услови — — — — — JUS FB2 072
- 9) Текстил Полиамидни преџи,
од типот 6 и 6,6, кадравка Технич-
ки услови — — — — — JUS FB2 100
- 10) Текстил Полиамидна фила-
мент-преџа, тип 6 и 6,6 Технички
услови — — — — — JUS FB2 101
- 11) Текстил Полиестерска фила-
мент-преџа Технички услови — — JUS FB2 121
- 12) Текстил Полиестерски фила-
мент во форма на кабел Технички
услови — — — — — JUS FB2 122
- 13) Текстил Полиестерско кон-
вертирано пасмо-лента. Технички
услови — — — — — JUS FB2 123
- 14) Текстил Полипропиленска
филамент преџа Технички услови JUS FB2 141

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на влакна и преџа што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди, што ги имаат следните називи и ознаки

- 1) Полиамидни преџи тип 6 и 66
Кадравка Општи услови — — — JUS FB2 100
донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија („Службен лист на СФРЈ“, бр 5/70)
- 2) Полиамидни влакна, сечени,
тип 66,6 и 11 Квалитет — — — JUS FB1 101
- 3) Полиестерски влакна, сечени
Квалитет — — — — — JUS FB1 121
- 4) Полипропиленски влакна, сечени
Квалитет — — — — — JUS FB1 141
- 5) Полиакрилонитрилно конвертирано пасмо (лента) Квалитет — JUS FB2 072
- 6) Вискозни влакна сечени Квалитет — — — — — JUS FB1 061
- 7) Полиакрилонитрилни влакна, сечени Квалитет — — — — — JUS FB1 071
- 8) Полиакрилонитрилен филамент во форма на кабел Квалитет — JUS FB2 071
донесени со Правилникот за југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија („Службен лист на СФРЈ“, бр 52/77)
- 9) Филамент-преџа (рејон) од регенерирана и ацетилирана целулоза
Услови на квалитетот — — — — JUS FB2 062
- 10) Полиамидна филамент-преџа тип 6 и 66 Услови на квалитетот JUS FB2 101
- 11) Полиестерска филамент-преџа Услови на квалитетот — — — JUS FB2 121
донесени со Правилникот за југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија („Службен лист на СФРЈ“, бр 61/77)
- 12) Полипропиленска филамент-преџа Квалитет — — — — — JUS FB2 141
донесен со Правилникот за југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија („Службен лист на СФРЈ“, бр 66/78)

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 50-14365/1
3 октомври 1983 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с р.

698.

Брз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата (Службен лист на СФРЈ“, бр 38/71 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТЕХНИЧКИ ЦРТЕЖИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за технички цртежи, што ги имаат следните називи и ознаки

- | | | |
|--------------------|----------|--------------|
| 1) Технички цртежи | Техничко | |
| писмо, латинично | — — — | JUS A A0 101 |
| 2) Технички цртежи | Техничко | |
| писмо, кирилично | — — — | JUS A A0 102 |
| 3) Технички цртежи | Техничко | |
| писмо, грчко | — — — | JUS A A0 103 |

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација

Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди, што ги имаат следните називи и ознаки

- 1) Цртежи во машинството Техничко писмо — — — — — JUS MA0 030
донесен со Решението за престанување на важењето на југословенските стандарди за цртежи во машинството, издание од 1952 година, и за нивната замена со југословенските стандарди за цртежи во машинството, издание од 1956 година („Службен лист на СФРЈ“, бр 41/56)
- 2) Цртежи во машинството Техничко писмо, вертикално, тесно — JUS MA0 037
донесен со Решението за југословенските стандарди за цртежи во машинството („Службен лист на СФРЈ“, бр 55/72),
- 3) Технички цртежи Општо прифатна употреба на буквите — — JUS U A0 119
донесен со Правилникот за југословенските стандарди за архитектонско-градежни цртежи („Службен лист на СФРЈ“ бр 31/82)

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“

Бр 50-14217/1
29 септември 1983 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с р

699.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува.

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГЛОДАЛА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за глодала, што ги имаат следните називи и ознаки

- 1) Глодала со валчеста држалка
Валчести држалки — — — — — JUS K D0 010
- 2) Вретенести глодала со валчеста држалка — — — — — JUS K D2 090
- 3) Вретенести глодала со морзе-конишна држалка — — — — — JUS K D2 092
- 4) Глодала за жлебови со валчеста држалка — — — — — JUS K D2 110
- 5) Глодала за жлебови со морзе-конишна држалка — — — — — JUS K D2 113

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација

Член 3

Освен југословенскиот стандард JUS K D0 010, чие применување не е задолжително, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на глодала што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди, што ги имаат следните називи и ознаки

- 1) Вретенести глодала со валчеста држалка — — — — — JUS K D2 090
 - 2) Вретенести глодала со морзе-конишна држалка — — — — — JUS K D2 091
 - 3) Вретенести глодала со морзе-конишна држалка и навој во држалката — — — — — JUS K D2 092
 - 4) Глодала за жлебови со валчеста држалка — — — — — JUS K D2 110
 - 5) Двострани глодала за жлебови JUS K D2 111
 - 6) Глодала за жлебови со морзе-конишна држалка — — — — — JUS K D2 112
 - 7) Глодала за жлебови со морзе-конишна држалка и навој во држалката — — — — — JUS K D2 113
- донесени со Решението за југословенските стандарди за глодала („Службен лист на СФРЈ“, бр 47/67)

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 50-14216/1

29 септември 1983 година

Белград

Директор на
Сојузниот завод за
стандардизација,

Вуканшин Драгосевиќ, с р.

700.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТОПЛОТНА ТЕХНИКА ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за тоplotна техника во градежништвото, што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Топлотна техника во градежништвото Мерење на дифузијата во водена пара со мали мерни садови JUS U J5 023
- 2) Топлотна техника во градежништвото Мерење на дифузијата на водената пара со помош на комори JUS U J5 024
- 3) Топлотна техника во градежништвото Давачи за електроотпорни термометри — — — — — JUS U J5 150

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на тоplotна техника во градежништвото од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард, што го има следниот назив и ознака

Топлотна техника во висока градба Мерење на коефициентот на отпорот на дифузијата на водена пара — — — — — JUS U J5 024

донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на градежништвото („Службен лист на СФРЈ“, бр 36/76).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот, на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“,

Бр 50-14212/1
29 септември 1983 година
Белград

Директор на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с р

701.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИЗОЛИРАНИ ПРОВОДНИЦИ И КАБЛИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за изолирани проводници и кабли, што ги имаат следните називи и ознаки

1) Електроенергетика Означување на изолираните проводници и кабли — — — — — JUS N C0 006

2) Електроенергетика Вои за означување и систем за означување на жилите на каблите и изолираните проводници за номинални напони до 1 kV — — — — — JUS N C0 010

3) Електрични проводници Проводници за енергетски кабли и изолирани проводници — — — — — JUS N C0 015

4) Испитување на изолираните проводници и каблите Мерење на електричната отпорност на проводниците — — — — — JUS N C0 035

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на изолирани проводници и кабли што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди, што ги имаат следните називи и ознаки

1) Испитување на изолираните проводници и каблите Мерење на отпорот на спроводниците — — — JUS N C0 035 донесен со Решението за југословенските стандарди за испитување на изолирани спроводници и кабли („Службен лист на СФРЈ“, бр 30/66).

2) Називни пресеци и конструкции на спроводници во изолирани кабли — — — — — JUS N C0 015

донесен со Решението за југословенските стандарди за изолирани спроводници („Службен лист на СФРЈ“, бр 32/67)

3) Електроенергетика Ознаки на изолирани спроводници и кабли — JUS N C0 006 донесен со Правилникот за југословенските стандарди за електроенергетски спроводници и кабли („Службен лист на СФРЈ“, бр 61/77)

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Решението за југословенскиот стандард од областа на кабелската индустрија („Службен лист на СФРЈ“, бр 16/70).

Член 6

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“

Бр 50-14208/1
29 септември 1983 година
Белград

Директор на
Сојузниот завод за
стандардизација,

Букашин Драгоевиќ, с р

702.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“ бр 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ВРЕМЕНСКИ ПРОМЕНЛИВИ ГОЛЕМИНИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за временски променливи големини, што го има следниот назив и ознака

Временски променливи големини
Ознаки во формулите — — — — — JUS N R6 038

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник претставува составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на временски променливи големини од денот на влегувањето во сила на овој правилник

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“

Бр 50-14209/1
29 септември 1983 година
Белград

Директор на
Сојузниот завод за
стандардизација,

Букашин Драгоевиќ, с р

703.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“ бр 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за градежни материјали, што го има следниот назив и ознака

Испитување на градежни материјали
Определување на коефициентот на проводливоста на топлина по методот на грејна плоча — — — — — JUS U A2 020

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник претставува составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на градежни материјали што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Решението за југословенскиот стандард од областа на испитувањето на градежни материјали („Службен лист на СФРЈ“, бр 24/63)

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 50-14211/1
29 септември 1983 година
Белград

Директор на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

704.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АРХИТЕКТОНСКО-ГРАДЕЖНИ ЦРТЕЖИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за архитектонско-градежни цртежи, што ги имаат следните називи и ознаки.

1) Архитектонско-градежни цртежи Означување на објекти и делови на објекти — — — — — JUS U A0 002
2) Архитектонско-градежни цртежи Методи на проекции — — — — — JUS U A0.020

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на архитектонско-градежни цртежи од денот на влегувањето во сила на овој правилник

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 50-14213/1
29 септември 1983 година
Белград

Директор на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

705.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“ бр 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ДИМЕНЗИОНАЛНА КООРДИНАЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за димензионална координација, што ги имаат следните називи и ознаки

1) Високоградба Скалишта Термини и дефиниции — — — — — JUS U A9 032
2) Модуларна координација Термини и дефиниции — — — — — JUS U A9 065
3) Споеви во градењето Термини и дефиниции — — — — — JUS U A9 066
4) Толеранции за градење Термини и дефиниции — — — — — JUS U A9 067

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација

Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 50-14214/1
29 септември 1983 година
Белград

Директор на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОННОСТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЧЛ. 16, 17, 21 И 83 ОД ЗАКОНОТ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

1. Работната организација за птт промет Загреб, пред Уставниот суд на Југославија поведе постапка за оценување на согласноста со Уставот на СФРЈ и на спротивноста со сојузниот закон на одредбите од чл. 16, 17, 21 и 83 на Законот за телекомуникации („Народне новине СР Хрватске“, бр. 18/78), образложувајќи дека оспорените одредби на републичкиот закон се спротивни на одредбите од член 96 став 2, член 160 став 2 и член 38 ст. 2 и 3 од Законот за основите на системите за врска („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/74).

Уставниот суд на СР Хрватска, кој решаваше за предлогот, во смисла на член 289 од Уставот на СФРЈ, оцени дека оспорените одредби не се несогласни со Уставот на СР Хрватска и за тоа го извести подносителот на предлогот.

2. Со оспорените одредби на чл. 16, 17 и 21 од Законот за телекомуникации е предвидено дека сопствениците и корисниците на недвижности се должни да им овозможат на имателите на системи на врска изградба и одржување на упоришта и технолошки колевчиња, ако се утврди дека нивната изградба на тие објекти е од општ интерес. Во тој случај надлежното општинско собрание или неговист извршен совет го утврдува постоењето на општ интерес и постапка на експроприација не се спроведува, туку врз основа на решението за утврдување на општиот интерес се пристапува кон изградба на објект врз основа на градежна дозвола. Ако сопственикот или корисникот на недвижност на која е изграден објект за птт уреди, изведува на збојата недвижност одобрени инвестициони работи, имателот на птт уред ќе изврши негово измештување на свој трошок.

Со одредбата на оспорениот член 83 од Законот за телекомуникации е предвидено дека птт организација може, заради изградба на локални телефонски мрежи, да собира средства од граѓаните во форма на кредит, со обврска за обезбедување враќање на кредитот со припаѓачките камати и воспоставување на претплатничкиот однос. Правата и обврските од оваа кредитна работа се уредуваат со договор.

3. Законодавно-правната комисија при Саборот на СР Хрватска, во писмениот поднесок и на јавната расправа, што е одржана во Уставниот суд на Југославија на 11 јули 1983 година, ги оспори наводите на подносителот на предлогот и истакна дека нема колизии меѓу сојузниот и републичкиот закон бидејќи установувањето на службеност на недвижности во сопственост и на недвижности на кои постои право на користење од општествени правни лица, всушност, претставува нецелосна експроприација, а условите за оваа експроприација ги уредуваат републиките во својата надлежност. Според тоа, сојузниот закон не може да ги уреди условите за експроприација, ниту ги уреди, а во конститутивниот закон тие се уредени на начин што е оценет како целесообразен за оваа ситуација.

Во однос на оспорената одредба од член 83 на републичкиот закон, претставникот на Саборот на СР Хрватска изјави дека таа не е спротивна на член 38 од сојузниот закон, бидејќи наведените одредби на овие два закона уредуваат фактички и правно различни ситуации. Републичкиот закон е согласен со член 28 од Уставот на СФРЈ, кога предвидува

собирање на средства од граѓаните во вид на кредит за извршување на плански задачи на организации на здружен труд, додека сојузниот закон го уредува самофинансирањето на потребите на граѓаните во областа на изградбата на птт уреди, ако таа не е предвидена со планот на птт организации за определен временски период.

Претставникот на Заедницата на ЈПТТ, на јавната расправа и во писмениот поднесок, во се го поддржа предлогот на овластениот предлагач и наведе дека со сојузниот закон е изречно предвидено во случај на воспоставување на службеност на недвижности во сопственост, или на кои постои право на користење од трети лица, да се спроведува постапка на експроприација во смисла на републичкиот закон за експроприација. Во поглед на оспорениот член 83 од републичкиот закон оваа заедница смета дека со него се ограничуваат можностите пропишани во член 38 на сојузниот закон, те можностите за изградба на непланирани објекти на птт сообраќај и во случај кога идните корисници на тие објекти се готови да ги поднесуваат трошоците за нивната изградба и користење.

Сојузниот комитет за сообраќај и врска, во писмениот поднесок и на јавната расправа, изјави дека во републичкиот и сојузниот закон се исти општествените односи уредени на различни начини, истакнувајќи дека во областите, што се правно уредени со сојузен закон, овој закон ги уреди односите во целост и не им даде овластувања на републиките и покраините истите односи да ги уредуваат со свои закони, со оглед на тоа дека со член 281 точка 11 од Уставот на СФРЈ е предвидено дека федерацијата ги уредува прашањата за системите на врска кои се од значење за безбедноста на земјата и технолошкото единство на системите на врска.

4. Член 82 став 1 од Уставот на СФРЈ, предвидува дека недвижности, на кои постои право на сопственост, можат, со праведен надомест, да се експроприраат, или дека правото на сопственост може да се ограничи, ако тоа го бара општиот интерес, утврден врз основа на закон. Според оцената на Уставниот суд на Југославија, одредбите на чл. 16, 17 и 21 од Законот за телекомуникации, кои ограничуваат на правото на сопственост го уредуваат на поинаков начин, исклучувајќи ја постапката за определување на праведен надомест за нивно користење, не се согласни со наведената уставна одредба. Истовремено овие одредби се спротивни и на член 96 став 2 од Законот за основите на системите за врска, кој изречно предвидува правото на установување на службеност да се остварува на начинот и под условите што се утврдени со прописите за експроприација.

Уставниот суд на Југославија не го прифати предлогот на овластениот предлагач да оцени дека одредбата на член 83 од Законот за телекомуникации е спротивна на одредбата на член 28 од Законот за основите на системите за врска бидејќи оцени дека овие одредби не уредуваат ист вид на општествени односи а примената на сојузниот и републичкиот закон во овој домен е комплементарна, што значи дека едниот закон не ја исклучува примената на другиот закон.

5. Уставниот суд на Југославија, на седницата за советување и гласање, одржана на 7 септември 1983 година, согласно со член 391 од Уставот на СФРЈ и член 34 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, со мнозинство на гласови донесе

Одлука

1. Одредбите на чл. 16, 17 и 21 од Законот за телекомуникации не се согласни со член 82 од Уставот на СФРЈ и се спротивни на член 96 став 2 од Законот за основите на системите за врска.

2 Се одбива предлогот на овластениот предлагач да се утврди дека одредбата на член 83 од Законот за телекомуникации е несогласна со Уставот на СФРЈ и спротивна на сојузниот закон

3 Одлуката се достапува до Саборот на СР Хрватска во рок од шест месеци да ги усогласи одредбите од точка 1 на оваа одлука со Уставот на СФРЈ и со сојузниот закон

Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југославија во составот претседател на Судот Воислав Ракиќ и членови на Судот Божидар Вулатовиќ, д-р Александар Фира, Мустафа Сефо, д-р Стана Гукиќ Деловиќ, Душан Штрбац, Игњан Фравко, д-р Васил Гривчев, Јаќим Спировски, Славко Кухар, Милисав Стијовиќ и Рамадан Браниќи

У бр 132/80

7 септември 1983 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд
на Југославија,
Воислав Ракиќ, с р

По извршеното срамнување со изворниот текст, е утврдено дека во текстот на Правилникот за квалитетот на освежителните безалкохолни пивачки објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр 52/83, се поткрала долунаведената грешка, на се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ОСВЕЖИТЕЛНИТЕ БЕЗАЛКОХОЛНИ ПИВАЧКИ

Во член 61 во третиот ред одозгора, наместо бројот „23“ треба да стои „83“

Од Сојузниот завод за стандардизација, Белград, 12 октомври 1983 година

УКАЗИ

Воз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, донесува

УКАЗ

ЗА ОТШОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОЩЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЛИБАН И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОЩЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЛИБАН

I

Се отповикува

Радмило Тројановиќ од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Либан

II

Се назначува

Дрозослав Пеиќ, советник на претседателот на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Либан

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ

IV

Овој указ влегува во сила веднаш

У бр 19

5 октомври 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Мика Шпиљак, с р.

СОДРЖИНА:

	Страна
687 Уредба за измени и дополненија на Уредбата за работите на застапување на странски фирми во Југославија во областа на прометот на стоки — — — — —	1565
688 Уредба за дополненија на Уредбата за условите под кои општествени правни лица — — — — — да плаќаат услуги на превоз што ги вршат странски железници во меѓународниот железнички сообраќај — — — — —	1567
689 Уредба за задолжителниот рок во кој организациите на здружен труд кои користат услуги на превоз на стоки со железница се должни да вршат истовар односно натовар на стоките — — — — —	1567
690 Одлука за условите за користење на рд — — — — — одредбата за изградба од член 24 на Законот за извршување на Бунетот на федерацијата за 1983 година — — — — —	1568
691 Одлука за дополненија на Одлуката за определување на рокот до кој во јавен сообраќај ќе можат да се употребуваат мерилата со кои се врши мерење во мерните единици што не се предвидени со Законот за мерните единици и мерилата — — — — —	1568
692 Правилник за начинот на утврдување на средствата што можат да се користат за инвестиции — — — — —	1569
693 Правилник за измени и дополненија на Правилникот за образецот со кој доверителот ја известува Службата на општественото книговодство за должникот кој не ги предал инструментите за обезбедување на плаќањето — — — — —	1572
694 Правилник за измени и дополненија на Правилникот за образецот на меницата и за начинот на пополнување и предавање — — — — —	1572
695 Правилник за југословенските стандарди за акустика во градежништвото — — — — —	1572
696 Правилник за југословенскиот стандард за полупроводнички оптоелектронски компоненти — — — — —	1573
697 Правилник за југословенските стандарди за текстил — — — — —	1573
698 Правилник за југословенските стандарди за технички цртежи — — — — —	1574
699 Правилник за југословенските стандарди за глодала — — — — —	1575
700 Правилник за југословенските стандарди за топлотна техника во градежништвото — — — — —	1575

	Страна		Страна
701 Правилник за југословенските стандарди за изолирани проводници и кабли —	1576	705 Правилник за југословенските стандарди за димензионална координација —	1577
702 Правилник за југословенскиот стандард за временски променливи големини —	1576	Одлука за оценување на уставноста и законитоста на одредбите од чл 16, 17, 21 и 83 од Законот за телекомуникации —	1578
703 Правилник за југословенскиот стандард за градежни материјали — — — —	1577	Исправка на Правилникот за квалитетот на освежителните безалкохолни пијачки —	1579
704 Правилник за југословенските стандарди за архитектонско-градежни цртежи	1577	Укази — — — — — — — — — —	1579